



Наративен и финансиски
извештај
Центар за истражување и
анализи НОВУС
Струмица
за
2020 година

Проект „Волонтерството надеж за иднината“

Наративен извештај

Проектот „Волонтерството надеж за иднината“ започна со реализација на 15.11.2019, и истиот заврши на 31.10.2020. Овој проект е во соработка со средните општински училишта во општина Струмица, СОУ Јане Сандански, СОУ Димитар Влахов и СОУ Никола Карев, а е финансиски подржан од страна на Цивика Мобилитас, проект на Швајцарска агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и ФЦГ.

Проектот има за цел промовирање на волонтерството и обезбедување на постојан развој преку јакнење на волонтерското ангажирање на локално ниво во општина Струмица, преку спроведување низа волонтерски акции кои поттикнуваат граѓанско учество. За времетраењето на овој проект беа анимирани и вклучени вкупно околу 110 млади од Струмица и струмичкиот микро-регион (о.Босилово, о.Василево, о.Ново Село и о.Струмица.)

Во периодот од 01.01.2020 година до 31.10.2019 година во рамки на овој проект, кој го спроведувавме во соработка со средните општински училишта се реализираа следните активности:

- 16.01.2020 Се реализираше фокус група за идентификување на нови методи и техники за јакнење на волонтерското ангажирање на локално ниво.
- 17.02.2020 Се организираше реализација обука за волонтерство, со цел промовирање на волонтерството во СОУ „Јане Сандански“ Струмица.
- 25.02.2020 Се организираше реализација обука за волонтерство, со цел промовирање на волонтерството во СОУ „ Димитар Влахов“ Струмица.
- 03.03.2020 Се организираше реализација обука за волонтерство, со цел промовирање на волонтерството во СОУ „Никола Карев“ Струмица.
- Во периодот од 19.05.2020 до 05.03.2020 се организираа 3 практични онлајн работилници во трите општински средни училишта “Од идеја до реализација”, со цел креирање на кампањи за волонтеризам и претставување на позитивни примери од волонтерски акции на кои младите ги стекнаа потребните вештини и знаења за водење и креација на самостојни кампањи. Во овие три активности беа опфатени 30 млади.
- Формирани беа 3 посебни младински работни групи кои работат на детектирање на проблеми во заедницата, планирани и спроведени беа три посебни кампањи или волонтерска акции. Во оваа активност беа анимирани и вклучени 30 млади од Струмица.
 1. 18.07.2020 Почна со спроведување волонтерската акција и кампања „Здравјето пред се“ која беше иницирана и спроведувана од ученици од СОУ „Димитар Влахов“ Струмица.
 2. 23.07.2020 Почна со спроведување волонтерската акција и кампања „Стоп за Дискриминација“ која беше иницирана и спроведувана од ученици од СОУ „Јане Сандански“ Струмица.
 3. 23.07.2020 Почна со спроведување волонтерска акција и кампања „Паркирај совесно!“ која беше иницирана и спроведувана од ученици од СОУ „Никола Карев“ Струмица.
- 18.08.2020 спроведени беа 3 кафе средби во кои учество земаа околу 40 млади и студенти кои разменија искуства од нивни претходни волонтерски акции или кампањи.
- 03.09.2020 реализиран отворен ден за млади луѓе со младите волонтери и членови на НОУС и други организации заради нивно запознавање со можностите за волонтирање во граѓански организации.
- Спроведена активност- Волонтер за еден ден, каде 4 млади луѓе по препорака на НОУС учествуваа во акции и активности на други организации и во општина

Струмица. Двајца од младите волонтираа при реализација на активностите во рамки на Струмица Опен Фестивал, еден волонтираше во акција спроведена од Црвен Крст Струмица и еден волонтираше во активност спроведувана во рамки на проект на општина Струмица.

Резултати од проектот:

- Воспоставена соработка и направено вмрежување со 10 граѓански организации и трите средни општински училишта СОУ Јане Сандански, СОУ Димитар Влахов и СОУ Никола Карев заради заедничко делување на локално ниво околу промовирањето на волонтерството и граѓанскиот активизам помеѓу граѓаните, а особено помеѓу младата популација. Со активностите за вмрежување беа анимирани 50 млади од Струмичкиот микро регион.
- Реализирани 3 обуки за волонтерство во средните општински училишта во Струмица СОУ Јане Сандански, СОУ Димитар Влахов и СОУ Јане Сандански. Низ обуките беа анимирани над 90 млади.
- Реализирани 3 волонтерски акции/кампањи во кои директни учесници беа младите волонтери со помош на членови од проектниот тим.
 1. Волонтерска акција “Паркирај совесно” насочена кон зголемување на свесноста и сообраќајната култура на возачите. Младите поделија 250 флаери (3 различни дезени на флаери) или ги поставуваа летоците и флаерите на погрешно паркираните возила. Покрај ова се разговараше со возачите и случајните минувачи за поттикнување на свеста за безбедност во сообраќајот и совесно паркирање.
 2. Волонтерска акција “Стоп за дискриминација” каде младите креираа три различни лифлети и три различни постери со испишани пораки против дискриминацијата. Беа поделени 250 лифлети и поставени 50 постери на видни места каде најчесто се собираат младите.
 3. Волонтерска акција “Здравјето пред се” каде инволвираните млади имаа креирано два вида на флаери со чија помош ги потсетуваа на возрасните за значењето од почитувањето на мерките за спречување на КОВИД 19, совети и препораки за практикување на здрави животни навики. Покрај ова за време на настанот учесниците мереа на сите заинтересирани минувачи крвен притисок и шеќер во крвта. Се поделија 250 флаери, а крвниот притисок и шеќер во крвта беа измерени на 100 граѓани.
- Зголемено младинско учество и членство во граѓанските организации активни во Струмица и струмичкиот микро регион.

Финансиски извештај

Во следната табела е прикажан буџетот за целокупното времетраење на проектот.

ВО МКД	Одобрено	Реализирано	
		Реализирано	Остаток (МКД)
Буџетска линија	Вкупно		
I ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ			
Плати и надоместоци			0
Проектен координатор	53.400	53.400	0
Проектен асистент	46.800	46.800	0
			0
			0

Вкупно за I	100.200	100.200	0
II ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Транспорт			0
	12.000	12.000	0
Сметководствени трошоци	12.000	12.000	0
			0
Услуги			0
			0
Информации и комуникација	12.000	12.000	0
			0
			0
Вкупно за II	36.000	36.000	0
III ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ			
A1.Организирање на фокус група			
A1.2. Ангажман на експерт/ фасилитатор (хонорар со вклучен персонален данок)	6.600	6.600	0
A1.3. Набавка на работни материјали за фокус група за учесници (папки, тефтер, пенкала)	6.000	5.950	50
A1.4.Набавка на освежување/ кетеринг за фокус група	6.000	6.000	0
A3.Обуки за волонтерство			0
A3.1. Ангажман на тренер/ експерт за обуките	19.800	19.800	0
A3.2.Набавка на работни материјали за обуките	15.000	15.000	0
A3.3.Набавка на освежување за обуките	15.000	14.983	17
A.4.Работилници за креирање на кампања			0
A4.1.Ангажман на тренер за работилниците	15.000	15.000	0
A4.2.Обебедување на потребните материјали за групите за започнување со кампањите (летоци, рекламен материјал)	15.000	15.267	-267
A.4.3.Ангажман на ментори за потребите при реализацијата на кампањите кои е планирано да ги спроведат учениците.	21.300	21.300	0
A5.Дизајн и печатење на брошура			
A5.1.Печатење на брошура	20.000	19.800	200
A.5.2.Ангажман на дизајнер за потребите на брошурата.	6.700	6.700	0
A8.Организација на кафе средби за бенефитите од волонтерство			0
A8.1. Трошок за освежување при организација на кафе средби (кафе, вода, сок)	6.000	6.000	0
A9. Организација на отворен ден можностите за волонтирање			0
A9.1.Ангажман на фасилитатор,модератор на отворениот ден	5.000	5.000	0
A9.2.Набавка на освежување за отворениот ден	6.000	6.000	0
A11. Организација на фокусгрупа за волонтерски искуства			0
A11.1.Ангажман на експерт/фасилитатор за фокус група	5.000	5.000	0
A11.2.Набавка на материјали за фокус група	6.000	6.000	0
A11.3.Набавка на освежување за фокус група	6.000	6.000	0
Вкупно за III	180.400	180.400	0
ВКУПНО I + II + III	316.600	316.600	0

Проект „Силни и гласни млади- Здрава и перспективна заедница“

Наративен извештај

Проектот “Силни и гласни млади- Здрава и перспективна заедница” започна со реализација на 10.12.2019 и истиот заврши на 31.10.2020 година.

Проектот беше финансиран од страна на Младински образовен форум МОФ и негова главна цел е зајакнување на капацитетите на локалните младински структури преку развој на практики насочени кон слобода на изразување.

- 10.08.2020 Беше одржана воведна прес конференција со медиумите за запознавање на граѓаните со целите и активностите на проектот, оваа активност беше реализирана преку писмено обраќање и испраќање на информација до медиумите и нејзино објавување заради запознавање на јавноста со проектот и целите кои треба да се постигнат.
- 04.09.2020 Спроведена фокус група со цел изнаоѓање на нови начини и концепти за иницирање на младинско вклучување во младински организации на која присуствуваа вкупно 11 учесници.
- Формирање на локална мрежа од младински организации. Потпишан меморандум за соработка со 10 граѓански организации и заедничко обврзување за поттикнување на младите и нивно помагање во процесите на младинско вклучување и активизам при носењето на политики и одлуки на локално ниво.
- Креирана програма преку вклучување на млади луѓе и претставници од младински организации за развој на младински иницијативи за периодот од 2020-2022.
- Формирано младинско јадро во рамките на организацијата сочинето од млади луѓе кои беа обучуваат на темите младински активизам и вклучување.
- 19.10.2020 – 20.10. 2020 Беше одржана дводневна работилница ”Младите и нивното вклучување во процесот на донесување на одлуки на локално ниво.” Реализирана дводневна обука во која учество земаа 24 млади кои беа обучени за начините и можностите за нивно вклучување во процесите на донесување на одлуки на локално ниво.
- Креирана база на младински организации во ЈИПР, која ги опфаќа младинските и останатите активни организации од ЈИПР.
- Спроведена кампања “Слободно се изразувам- идеите ги споделувам гласно.”
- 25.10.2020 – 26.10.2020 Беше спроведен мотивациски викенд за млади од Струмичкиот регион. Реализиран дводневен настан, каде на младите учесници во рамки на два дена им се обратија 6 успешни млади луѓе, со цел нивно охрабрување и мотивирање да бидат активни граѓани и да се вклучат во процесите на донесување одлуки како и контрола при нивното спроведување и имплементација. На овој настан присуствуваа околу 30тина млади од Струмица.
- Истражување и утврдување на фактичката состојба со младите и младинските организации. Утврден репрезентативен примерок земајќи ги во предвид сите демографски карактеристики, креиран анкетен прашалник и започнат процесот на дистрибуција на прашалникот. Спроведено истражување на територија на Струмичкиот микро регион, а по завршување на истото беше изработен детален извештај со добиените резултати кои беа промовирани и дистрибуирани до релевантните засегнати страни.
- Изработен прирачник на позитивни и иновативни практики од западноевропските земји каде младите учествуваат во процесите на донесување на одлуки. Истиот беше дистрибуиран во 200 примерока до сите засегнати страни.

Резултати од проектот:

- Унапредување на младинското учество, зајакнување на капацитетите на младите и вклучување во процесите на носење на одлуки.
- Зајакнување на младинското јадро и видливост на младите и младинското учество
- Истражување, анализа и набљудување на проблематиката во младинските политики и сигнализирање на истата во јавноста.
- Креирање на механизми за соработка со институции и засегнати страни.
- Поттикнување на активно граѓанство, слобода на изразување и човекови права.
- Подигање на свеста за потребата на младински активизам.
- За времетраењето на овој проект беа анимирани и опфатени над 100 млади од Струмичкиот микро-регион.

Финансиски извештај

Во следната табела е прикажан буџетот за целокупното времетраење на проектот.

Буџетска ставка	Единица	Бр. на единици	Единечна цена	Вкупно	Потрошено	Останато
1. Човечки ресурси						
1.1. Проектен координатор	месец	6	200	1200	1201,17	-1,17
1.2 Проектен асистент	месец	6	170	1020	1020,99	-0,99
Вкупно за човечки ресурси				2220	2222,16	-2,16
2. Транспорт						0
2.1. Локален транспорт	месец	6	50	300	248,27	51,73
Вкупно за транспорт				300	248,27	51,73
3. Трошоци за проектната акција						0
3.1. Фасилитатор за фокус група (хонорар)	настан	1	100	100	100	0
3.1.1. Освежување за фокус група	настан	1	100	100	100	0
3.1.2. Материјали за фокус група	настан	1	100	100	99,28	0,72
3.2. Ангажман на експерт за креирање на програма за развој на младински иницијативи (хонорар)	месец	1	200	200	200	0
3.3. Тренер за работилница	настан	1	100	100	100	0
3.3.1. Храна и освежување за работилница	настан	1	100	100	100	0
3.3.2. Материјали за работилница	настан	1	100	100	99,28	0,72
3.4. Материјали за мотивациски викенд	настан	1	300	300	292,23	7,77
3.4.1 Храна и освежување за мотивациски викенд	настан	1	200	200	200	0
3.4.2. Изнајмување на простор за мотивациски викенд	настан	1	100	100	100	0
3.4.3. Фасилитатор за мотивациски викенд	настан	1	100	100	100	0
3.5. Ангажман на анкетари за истражување	анкетар	4	100	400	400	0
3.6. Печатење на флаери за кампања "Слободно се изразувам-идеите ги споделувам гласно"	број	500	0,6	300	292,96	7,04
3.7. Печатење на прирачник	број	200	2	400	390,62	9,38

3.8. Ангажман на дизајнер за дизајн на прирачник и флаер.	дизајн	2	50	100	100	0
Вкупно директни трошоци за проектната акција				2700	2674,37	25,63
4. Други трошоци (кои не спаѓаат во ниедна од горните категории)						0
4.1.						0
Вкупно други трошоци				0		0
5. ВКУПНО ДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ			(1+2+3+4)	5220		5220
6. Административни трошоци (макс. 7% од вкупните директни трошоци)						0
6.1. Административни трошоци				300	365,89	-65,89
7. ВКУПНО ИНДИРЕКТНИ ТРОШОЦИ				300	365,89	-65,89
						0
Вкупни трошоци за проектната акција (5+7)				5520	5510,69	9,31

Иницијатива „За нашите херои“

Наративен извештај

Иницијативата „За нашите херои“ се одржа на 28.02.2020 која имаше за цел преку уметност да се оддаде почит на медицинските работници и сите останати есенцијални работници кои за време на глобална пандемија се бореа на првите борбени линии против Ковид-19.

За целите на оваа младинска иницијатива 15 млади луѓе предводени од младата уметничка и илустратор Јана Мицева изработија мурал во дворот на СОУ Јане Сандански во знак на поддршка и благодарност на луѓето кои се на првите борбени линии против корона вирусот кој го тишти целиот свет.

На финалниот ден од активноста активно учество зедеа и заменик амбасадорот на Обединетото Кралство г. Доминик Отвеј како и шефот на програми г. Ричард Мелион.

Финансиски извештај

Оваа активност беше поддржана од Амбасадата на Обединетото Кралство во Република Северна Македонија со 600 британски фунти.

„Кафе со Амбасадор“

Наративен извештај

На ден 20.02.2020 ЦИА НОВУС Струмица организираше настан неформална средба неформална кафе средба со Амбасадорката на Велика Британија во Р. Северна Македонија Г-а Рејчел Галовеј, на кој настан младите од Струмица имаа можност да разговараат на многу теми и да поставуваат прашања за младински програми, проекти за поддршка на млади и граѓански сектор, стипендиски програми и образовни можности.

Настанот започна со обраќање на Извршниот Директор на ЦИА НОВУС Г-н Ѓорѓи Милушев, а на настанот присуствуваа и Заменик Амбасадорот на Велика Британија во Р. Северна Македонија Г-н Доменик Отвеј, како и Програмскиот Координатор од Амбасадата на Велика Британија Г-н Ричард Мелион.

На неформалната кафе средба која се одржа во кафетерија “Нагоре” присутни беа околу 40 млади на најразлична возраст.

„Use your Power“ Erasmus+

Наративен извештај

“Use your Power” е проект кој е дел од програмата Erasmus + на Европската Комисија. Истиот е доделен од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во делот на „Образование и млади - KA105 – проекти за мобилност на млади и младински работници“ со вкупен буџет од 15.932 €. Истиот требаше да отпочне со спроведување во месец октомври 2020 година но поради пандемијата предизвикана од Ковид-19, спроведувањето на истиот се одлага за 2021.

Партнери на проектот се: Elios – Италија, FUND ACIJA STUDENTSKI TOLAR – Словенија, ASOCIATIA DE TINERET ONIX – Романија и IRSE – Полска.

Цели на овој проект се:

- Познавање за концептите на активно граѓанство, партиципативна демократија, основни човекови права;
- Познавање за состојбата во различни европски земји и заедници со фокус на Северна Македонија, Италија, Словенија, Полска и Романија (предизвик, пристапи и политики);
- Откривање и споделување на добри практики и примери на граѓански активизам;
- Обука за граѓанско ангажирање и застапување во матичните заедници;
- Предности на неформалното образование, интеркултурно учење и комуникација, социјално вклучување